



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 јули 2024 година

Соопштение за печатот

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јуни 2024 година

- Во јуни 2024 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити изнесува 5,47% и забележа месечен пад од 0,02 п.п., при годишно зголемување од 0,35 п.п. Просечната каматна стапка на вкупните депозити е зголемена на месечна и на годишна основа за 0,02 п.п. и 0,48 п.п., соодветно и изнесува 1,88%.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити², во јуни, изнесува 5,08% и забележа месечно и годишно намалување од 0,11 п.п. и 0,18 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити е повисока за 0,16 п.п. на месечно ниво и изнесува 2,52%, при годишен пад од 0,18 п.п.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

	6.2023	7.2023	8.2023	9.2023	10.2023	11.2023	12.2023	1.2024	2.2024	3.2024	4.2024	5.2024	6.2024
во % на годишно ниво													
Вкупни кредити	5.12	5.49	5.49	5.49	5.49	5.48	5.47	5.55	5.52	5.50	5.51	5.49	5.47
Корпоративен сектор	4.86	5.36	5.36	5.37	5.37	5.36	5.33	5.44	5.40	5.35	5.35	5.31	5.26
Домаќинства	5.35	5.61	5.61	5.61	5.60	5.59	5.59	5.65	5.64	5.65	5.65	5.65	5.66
Новоодобрените кредити	5.26	5.57	5.53	5.49	5.55	5.38	5.21	5.22	5.35	4.98	5.47	5.19	5.08
Корпоративен сектор	5.26	5.75	5.73	5.50	5.71	5.39	5.30	5.21	5.25	4.73	5.57	5.16	4.95
Домаќинства	5.27	5.32	5.24	5.47	5.28	5.35	5.02	5.26	5.45	5.40	5.33	5.26	5.29
Вкупни депозити	1.40	1.50	1.55	1.59	1.67	1.74	1.79	1.72	1.76	1.80	1.82	1.86	1.88
Корпоративен сектор	1.99	2.02	2.08	1.94	1.96	2.23	2.06	2.07	2.08	2.12	2.11	2.21	2.25
Домаќинства	1.34	1.44	1.50	1.55	1.64	1.69	1.76	1.69	1.73	1.76	1.79	1.81	1.84
Новопримените депозити	2.70	2.21	2.17	2.15	2.32	2.28	2.37	2.22	2.31	2.46	2.54	2.36	2.52
Корпоративен сектор	2.11	1.57	1.81	1.65	1.51	1.71	2.19	2.02	2.19	2.52	2.61	2.38	2.39
Домаќинства	2.87	2.40	2.32	2.40	2.57	2.46	2.42	2.30	2.35	2.42	2.52	2.36	2.55

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити / новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во јуни 2024 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор, изнесува 5,26% и на месечна основа е намалена за 0,05 п.п. Притоа, надолната промена се должи на падот на каматните стапки на сите компоненти: каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,04 п.п., соодветно). На годишна основа, оваа каматна стапка е зголемена за 0,40 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Овој месец, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,21 п.п. на месечно ниво и изнесува 4,95%. Анализирани по валута, месечниот пад е резултат на намалените каматни стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,99 п.п. и 0,25 п.п., соодветно), во услови на раст на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,95 п.п.). Анализирани на годишна основа, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор е намалена за 0,31 п.п.



Извор: НБРСМ.




³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во јуни, просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е зголемена за 0,04 п.п. во споредба со претходниот месец и изнесува 2,25%. Нагорната промена во целост се должи на растот на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,11 п.п.), додека каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула се непроменети. Анализирани на годишна основа, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор бележи раст од 0,26 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор, овој месец изнесува 2,39% и бележи месечен раст од 0,01 п.п. Притоа, промената во целост е резултат на растот на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,15 п.п.). Во јуни, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени депозити со валутна клаузула, додека каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула забележаа пад (за 0,11 п.п.). Во споредба со јуни претходната година, оваа каматна стапка е зголемена за 0,28 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРСМ.



- Во јуни, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 5,66% и бележи месечен раст од 0,01 п.п. Притоа, растот произлегува од зголемените каматни стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,02 п.п.), во услови кога каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула се непроменети, а каматните стапки на кредитите во странска валута бележат пад (за 0,01 п.п.). Годишниот раст на каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата изнесува 0,31 п.п.


⁴ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е забележан месечен раст од 0,03 п.п. и изнесува 5,29%. Промената во целост се должи на растот на каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,09 п.п.), додека кај каматните стапки на кредитите во странска валута и на денарските кредити со валутна клаузула е забележан пад (за 0,21 п.п. и 0,02 п.п., соодветно). На годишно ниво, оваа каматна стапка е повисока за 0,02 п.п.



Извор: НБРСМ.



- Во јуни 2024 година, каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата, изнесува 1,84% и бележи месечно зголемување од 0,03 п.п. Анализирано по валута, промената произлегува од растот на каматните стапки на депозитите во странска валута и денарските депозити без валутна клаузула (за 0,03 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), во услови на пад на каматните стапки на денарските депозити со валутна клаузула (за 0,06 п.п.). Годишниот раст на каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата изнесува 0,50 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁶, овој месец, е зголемена за 0,19 п.п. и изнесува 2,55%. Притоа, растот се должи на повисоките каматни стапки на денарските депозити без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,25 п.п. и 0,14 п.п., соодветно). Овој месец, кај банките и штедилниците не се евидентирани новопримени денарски депозити со валутна клаузула. Во споредба со јуни претходната година, оваа каматна стапка е намалена за 0,32 п.п.

⁶ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 август 2024 година (референтен пресек заклучно со јули 2024 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.